

01

. XXIII

30

2020 .

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



:

30-

1.	-	..	.2/1
2.02	
3.	201904
4.	202005
5.	01.01.2019 31.12.2019 (-1)06
6.	01.01.2019 31.12.2019 (-2)09
7.	01.01.2019 31.12.2019 (-3)12
8.15	
9.	.. .55516
10.	2019 01.01.2019 31.12.201918
11.19	
20	

(50 1 3 (. 05/02) 39 1
na " .04/03,08/06 09/10)

- . . .2/1

29.01.2020 .

.08-137/1
30.01.2020 .

..

4 1 (,, . " .23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13;
44/14; 115/14; 199/14; 124/15 129/15) 2
(,, . " .56/11) 21 (-
09/10), : .04/03,08/06

- - . . .2/1 .

1

- . . . 2/1

2

” “.

.08-137/1
30.01.2020 .

,
..

(50 1 3 (.05/02) 39 1
na " .04/03,08/06 09/10)

2019 ,

29.01.2020 .

.08-138/2
30.01.2020 .

..

(36 1 1 (.05/02) 21
 : . 4/03, 8/06 9/10), 29.01.2019

1. , 2019 , ,
 2019 .

2. 2019 , ,
 3. ” “.

.08-138/1
 30.01.2020 .

 (50 1 3 (. 05/02) 39 1
 na " .04/03,08/06 09/10)

2020 ,

29.01.2020 .

.01

30 2020 .

.08-139/1
30.01.2020 . ,
. . .

* * *

88 (2) („ “ .27/14, 199/14,
48/15,154/1, 5/16, 80/16,127/16,142/16,2/17, 11/18, 4/19 276/19),

2020

01.01.2020 31.12.2020 . 2020 1 81,10 81,6

2

” “,

.08-139/1
30.01.2020 . ,
. . .

(50 1 3 (. 05/02) 39 1
na " .04/03,08/06 09/10)

31.12.2019 (-1), 2019 01.01.2019

29.01.2020 .

.08-140/2
30.01.2020 .

..

(36 1 7 (.05/02), 32
" 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) 21
. 4/03, 8/06 9/10), 29.01.2020 :

2019 01.01.2019 31.12.2019 (-1)

- e 01.01.2019 31.12.2019 (-
1).
- 31.12.2019 (-1) 01.01.2019

”

“.

.08-140/1
30.01.2020 .

,
. .

	Буџет		Самофинансирачки		Дотации		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	54,058.357	45.057.992	5.700.000	2.627.710	70.102.760	66.357.259	0	0	0	0	129.861.117	114.042.961	15.818.156
40 Плати и надоместоци	13.662.500	12.655.236	0	0	56.482.870	56.187.702	0	0	0	0	70.145.370	68.842.938	1.302.432
401 Основни плати	8.625.800	7.897.585	0	0	40.978.353	40.744.020	0	0	0	0	49.604.153	48.641.605	962.548
402 Придонеси за социјално осигурување	2.936.700	2.832.041	0	0	15.504.517	15.443.682	0	0	0	0	18.441.217	18.275.723	165.494
404 Надоместоци	2.100.000	1.925.610	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	1.925.610	174.390
41 Резерви и недефинирани расходи	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 Тековни резерви(разновидни расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Патни и дневни расходи	26.868.072	22.224.040	5.700.000	2.627.710	13.619.890	10.169.557	0	0	0	0	46.187.962	35.021.307	11.166.655
420 Патни и дневни расходи	180.000	84.721	40.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000	84.721	135.279
421 Комунални услуги,греење, комунал.транспорт	7.910.000	6.953.525	425.000	69.719	3.936.800	3.261.098	0	0	0	0	12.271.800	10.284.342	1.987.458
423 Материјали и ситен инвентар	2.600.000	2.151.562	1.235.000	276.660	3.866.960	1.732.754	0	0	0	0	7.701.960	4.160.976	3.540.984
424 Поправки и тековно одржување	7.929.257	5.817.939	495.000	88.200	945.800	867.575	0	0	0	0	9.370.057	6.773.714	2.596.343
425 Договорни услуги	6.698.815	5.946.324	1.310.000	490.834	4.566.330	4.067.020	0	0	0	0	12.575.145	10.504.178	2.070.967
426 Други тековни расходи	1.550.000	1.269.969	195.000	49.957	304.000	241.110	0	0	0	0	2.049.000	1.561.036	487.964
427 Призвемени пражетувања	0	0	2.000.000	1.652.340	0	0	0	0	0	0	2.000.000	1.652.340	347.660
45 Каматни плаќања	100.000	10.178	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.178	89.822
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	100.000	10.178	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	10.178	89.822
46 Субвенции и трансфери	6.547.785	4.359.019	0	0	0	0	0	0	0	0	6.547.785	4.359.019	2.188.766
463 Трансфери до невладини организации	1.850.000	1.720.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	1.720.500	129.500
464 Разни трансфери	4.697.785	2.638.519	0	0	0	0	0	0	0	0	4.697.785	2.638.519	2.059.266
47 Социјални бенефиции	200.000	198.882	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	198.882	1.118
471 Социјални надоместоци	200.000	198.882	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	198.882	1.118
49 Отплата на главница	6.630.000	5.610.637	0	0	0	0	0	0	0	0	6.630.000	5.610.637	1.019.363
493 Отплата на главница до други нивоа на пл	6.630.000	5.610.637	0	0	0	0	0	0	0	0	6.630.000	5.610.637	1.019.363
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	62.937.993	31.220.895	30.000	0	635.000	54.006	7.000.000	3.455.885	0	0	70.602.993	34.730.786	35.872.207
48 Капитални расходи	62.937.993	31.220.895	30.000	0	635.000	54.006	7.000.000	3.455.885	0	0	70.102.993	34.275.916	35.827.077
480 Купување на опрема	395.000	255.000	30.000	0	635.000	54.006	0	0	0	0	1.060.000	309.006	750.994
481 Градежни објект	500.000	454.870	0	0	0	0	0	0	0	0	68.562.993	33.491.435	35.071.558
482 Други градежни објекти	61.562.993	30.035.550	0	0	0	0	7.000.000	3.455.885	0	0	68.562.993	33.491.435	35.071.558
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486 Купување на возила	480.000	475.475	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	475.475	4.525

Образложение

Градоначалник
Марјан Јанев

(50 1 3 (. 05/02) 39 1
 na " .04/03,08/06 09/10)

01.01.2019 31.12.2019 (-2),

29.01.2020 .

.08-141/2
30.01.2020 .

..

36 1 7 (" (" 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) .05/02), 32 1 4
 : (. 4/03, 8/06 9/10), 21
 29.01.2020

-2) 01.01.2019 31.12.2019 (

- e 01.01.2019 31.12.2019 (-2)

-
(-2)

01.01.2019 31.12.2019

-

”

“.

.08-141/1
30.01.2020 .

,
. .

Преглед на достасани ненамирени обврски

K2 за 01.01.2019 година до 31.12.2019

раздел	ркб	назив на буџетски корисник
70901	40800	Општина Василево

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирени обврски по
			утужени	неутужени	вкупно	
јануари	407.061	554.349	0	52.826.304	52.826.304	53.817.714
февруари	433.537	2.486.616	0	56.309.747	56.309.747	59.229.902
март	346.761	616.366	0	33.152.509	33.152.509	34.115.656
април	377.646	815.930	0	33.245.019	33.245.019	34.438.597
мај	596.331	859.068	0	34.191.350	34.191.350	35.648.749
јуни	664.312	1.283.770	0	33.322.060	33.322.060	35.270.142
јули	762.851	1.065.666	0	32.954.206	32.954.206	34.782.745
август	997.152	746.101	0	35.034.002	35.034.002	36.769.255
септември	615.646	987.152	0	34.680.600	34.680.600	36.283.600
октомври	50.177	3.201.716	0	34.666.664	34.666.664	38.118.577
ноември	4.391.432	1.090.958	0	36.340.946	36.340.946	41.823.336
декември	1.571.768	1.293.725	0	36.485.504	36.485.504	39.350.997

Образложение:

Општина Василево заклучно со 31.10.2019 година има вкупно доспевани а ненаплатени обврски на износ од 38.118.577 денари, од кои 50.177 се до 30 дена а 3.201.716 се до 60 дена, остатокот од 34.866.684 денари се обврски над 60 дена, 1.796.213 денари се однесуваат за крпење на ударни дупки во општина Василево, 708.000 денари се однесуваат за изработка на техничка документација за изградба на фекална канализација за индустриска зона во Градошорци, 162.333 се за изработка на основен проект за изградба на армиран бетонски мост на река Водочница, 935.600 се обврски за советници, остатокот од обврските се стари обврски од минатата година.

Општина Василево заклучно со 30.11.2019 година има вкупно доспевани а ненаплатени обврски на износ од 41.823.336 денари, од кои 4.391.432 се до 30 дена 1.090.958 денари се до 60 дена, остатокот од 36.340.946 денари се над 60 дена, 1.056.907 денари се однесуваат за изградба на улица во с.Добрашница од 420 метри, 2.240.922 се обврски за изградба на улици во Василево, Градошорци, Пиперево, В.Маала, Сушево, Ангелци и Седларци, 1.090.958 денари се однесуваат за реконструкција и адаптација на спортска сала Н.Маала, 387.024 денари се обврски за изработка и ажурирање на геодетска подлога во КО Василево, 820.0000 денари се обврски за советниците, а остатокот се однесуваат за стари обврски.

Општина Василево заклучно со 31.12.2019 година има вкупно доспевани а ненаплатени обврски на износ од 39.350.997 денари, од кои 1.571.768 се обврски до 30 дена 1.293.725 денари се до 60 дена, а 36.485.504 денари се над 60 дена, 793.187 се обврски за материјали за улично осветлување, 1.940.922 се обврски за изградба на улици во Василево, Градошорци, Пиперево, В.Маала, Сушево, Ангелци и Седларци, 305.827 денари се однесуваат за реконструкција и адаптација на спортска сала Н.Маала, 1.796.213 обврски за крпење на ударни дупки во Општина Василево, 343.936 се обврски за одржување на опрема, 818.950 денари се обврски за советниците, остатокот се однесува за стари обврски.

расходна ставка	Вкупно ненамирени обврски по ставки
404	516.950
420	
421	1.571.768
423	1.796.064
424	6.494.666
425	1.413.516
426	2.531.267
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	
473	
474	
480	
481	295.000
482	21.459.298
483	
484	
485	
486	980.254
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Вкупно	39.350.997,00

Овластено лице (печат и потпис):

(50 1 3 (.05/02) 39 1
na " .04/03,08/06 09/10)

01.01.2019 31.12.2019 (-3),

29.01.2020 .

.08-142/2
30.01.2020 .

..

36 1 7 (" (.05/02), 32 1 4
" 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11) 21
(. 4/03, 8/06 9/10), 29.01.2020
:

за усвојување на Кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (К-3)

- e
31.12.2019 (-3).

01.01.2019

-
01.01.2019 31.12.2019 (-3).

” “.

.08-142/1
30.01.2020 .

,
..

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината

Општина:		ОПШТИНА ВАСИЛЕВО			
Извештаен период:	од	01.01.2019	до	31.12.2019	
		(во ден, месец, година)		(во ден, месец, година)	
Датум на поднесување извештајот:		15.01.2020			
		(во ден, месец, година)			

(во оригинална верзија)

Греш (број)	Опиш на кредит	Име на кредитот и камата	Застовка ч	Оригинална валута	Износ	капитална	Рок на отплата	Греш период	Износ на вклучени трансии (во оригинална валута)	Гарантира и кредит	Периодичност на отплата ¹	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Доставка обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставка вклучена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период ²			
						ставка %						Пре	Последен	Пре	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1	7699-MK	MSF-NC-3666-M	Обврска	MKD	21.721.019	2%	18 месеци	Годишно	21.493.724	ДА	И	10.08.2019	10.01.2020	10.08.2019	10.08.21	1.078.123	812	10.08.2019	930.000	22.709	01.12.2019	0	0	21.493.724	4.990.117	
2	8135-MK	MSF-NC-3666-M	Обврска	MKD	10.000.000	2%	18 месеци	Годишно	10.000.000	ДА	И	15.02.2019	15.02.2020	13.01.2019	15.02-22	1.111.111	336	10.08.2019	1.111.111	300	14.08.2019	0	0	10.000.000	3.333.333	
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки

(во оригинална верзија)

Греш (број)	Опиш на кредит	Име на кредитот и камата	Застовка ч	Оригинална валута	Износ	капитална	Рок на отплата	Греш период	Износ на вклучени трансии (во оригинална валута)	Гарантира и кредит	Периодичност на отплата ¹	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Доставка обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставка вклучена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период ²		Застовка (наим на ПБ)	
						ставка %						Пре	Последен	Пре	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		Главница	Камата	на почетокот	на крајот		
1																										

Забелешки

Лице за контакт
Име и презиме и телефонски број: Габриела Пфитцова 014/354-444

Овластено лице (печат и потпис): _____

¹ а) месечно; б) квартално; в) полугодично; г) годишно; д) други;
² Податоците се однесуваат на главницата на долгот

(50 1 3
na " .04/03,08/06 09/10)

(. 05/02) 39 1

29.01.2020 .

.08-143/2
30.01.2020 .

..

21 a (36 1 1 .04/03,08/06 09/10), (" " .5/02)

1

2

” “.

.08-143/1
30.01.2020 .

,
..

(50	1	3	na	"	.04/03,08/06	09/10)	(. 05/02)	39	1
---	----	---	---	----	---	--------------	--------	---	----------	----	---

-

.. .555 ,

29.01.2020 .

.08-145/2
30.01.2020 .

..

44/14; 115/14; 199/14; 124/15	4	1	129/15)	2	(,, .	“ .23/11; 54/11; 155/12; 53/13; 72/13;
09/10),	(,, .	“ .56/11)	21	:	(.04/03,08/06

-

.. .555

1

- . . .555 -

2

” “.

.08-145/1
30.01.2020 .

,
..

(50 1 3 (.05/02) 39 1
na " .04/03,08/06 09/10)

2019 01.01.2019 31.12.2019 ,

” “ . .

29.01.2020 .

.08-144/2
30.01.2020 .

..

36 1 6 ((.38/96) 21 .05/02), 1 (.4/03, 8/06 9/10), 29.01.2020 :

a

” “ . .
31.12.2019

2019

01.01.2019

1. 01.01.2019 31.12.2019 . ” “ . . 2019
2. 31.12.2019 . ” “ . . 2019 01.01.2019
3. a e " "

.08-144/1
 30.01.2020 .

1 8 50 1 14 (,, .04/03,08/06 09/10), ,, .5/02), 38
 (.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012,
 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016,120/18 110/19) 6
 (,, “ .239/19)

,
-

1

04-1011/1 08.08.2019 .

2

6 : „235“ „258“ , „245“
 „258“ „255“ „258“ .

3

, a ,, “.

.04-16/1
 08.01.2020 .

50 63 (,, .04/03,08/06 09/10) ,, .5/02), 53 3
 , (,, :

1.

6() ,

15.01.2020 .

2.

,

.

119/13, 41/14, 138/14, 24- 3 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 64/18),

(

. 38/96,06/02, 40/03, 49/06,22/07,83/09, 97/10, 06/12, 15.01.2020

6() ,

15.01.2020 .

- ,

.09-55/1
15.01.2020 .

..